

**ПРОПОЗИЦИИ ЗА ОДИГРУВАЊЕ НА
ТУРНИРОТ ВО ФУТСАЛ**

ЧЛЕН 1

Право на учество на турнирот во ФУДБАЛ на МЕСЕЦ НА СПОРТОТ имаат сите екипи кои пријавиле учество со играчи кои се аматери, односно не се регистрирани во првите три лиги во фудбал и лигата во фудбал во последните 3 (три) години. Сите пријавени играчи мора да бидат вработени во компанијата за која настапуваат. Проверката ќе се врши врз основа на приложените документи и евиденцијата на Фудбалската Федерација на Македонија за времетраење на квалификациските рунди. Максимален број на играчи дозволен за пријавување е 12, (6 + 6) кои можат неограничено да се менуваат во текот на еден натпревар.

ЧЛЕН 2

Натпреварите ќе се играат во термините меѓу 19:00 и 23:30 во работите денови и во викенди.

ЧЛЕН 3

Времетраење на натпреварите е 2 x 20 минути со 5 минути полувреме. Победник е онаа екипа која има постигнато повеќе голови. За секоја победа се добива по 3 бодови, а секој нерешен резултат носи по 1 бод за двете екипи.

ЧЛЕН 4

Секој натпревар ќе го судат судии со лиценци од фудбалската федерација на Македонија.

ЧЛЕН 5

Секој натпревар на кој една од екипите нема да го има минимумот потребни играчи во екипата 6, се смета за службено добиен натпревар за противничката екипа со резултат 3:0. Максималното дозволено време за комплетирање на екипата е 5 минути од официјално закажаното време на одржување на мечот.

ЧЛЕН 6

Системот на натпреварување се состои од две фази. Првата фаза подразбира играње на натпревари во групи по принцип секој со секого и втората фаза каде се играат елиминациони натпревари. Од секоја група во втората фаза продолжуваат по 2 екипи кои одат во елиминациона фаза каде што се игра 1/8 финале, ¼ финале, ½ финале, натпревар за 3. место и финале.



ЧЛЕН 7

Доколку 2 или повеќе екипи во рамки на иста група имаат ист број бодови за крајниот пласман одлучува меѓусебниот дуел на екипите, па гол разликата.

ЧЛЕН 8

Во елиминационата фаза од натпреварувањето при нерешен резултат победникот се добива по изведување на 5 пенали.

ЧЛЕН 9

Сите резултати и изгледот на групите ќе биде објавуван на web страната www.meseonasportot.com, по завршување на секој натпревар во првата фаза, а во втората фаза по завршување на секое елиминационо коло се до финалето.

* за евентуални нерегуларности во врска со пријавените учесници, екипите ќе бидат дисквалификувани без враќање на котизацијата за учество

